

### ПРЕГОВОРИТЕ ГО РАЗВЛЕКУВААТ ШТРАЈКОТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

Министерството за здравство соопшти дека е подготвено да ги продолжи разговорите со Синдикатот на Клинички центар, иако според нив штрајкот на вработените кој е во тек, претставува уцена и не е метод за решавање



на настанатите проблеми, односно дека единствено со разговор и по законски пат можат да се решат проблемите лоцирани во Колективниот договор.

Во своето соопштение Министерството за здравство потсетува дека претставниците на Синдикатот ги примил министерот Владо Димов, но не се посочува дали нешто е договорено. Од Министерството истакнуваат дека досега од Синдикатот не е добиено барање за продолжување на преговорите.

На прес-конференцијата првиот клинички синдикалец, Ангелче Саздовски, појасни дека по откажувањето на средбата со премиерот Владо Бучковски, со образложение дека Владата нема да разговара под притисок, тие повторно испратиле писма со барање за преговори и до Владата, но и до министерот Димов.

### МПЦ НЕ ПРИЗНАВА ДРУГО ИМЕ ОСВЕН УСТАВНОТО

Во струшкиот манастир "Св. Богородица" во Калишта се одржа заседание на Соборот на кое Македонската црква ги предупреди политичките елити во земјава дека нема да прифати никакви отстапки околу името на Македонија.

Вознемирени од најавите за можната промена на нашето уставно име Република Македонија, Архиепископскиот црковно-народен собор донесе заклучок дека во никој случај МПЦ нема да се согласи да прифати било какво друго име освен уставното.



Епископот Велички Методиј истакна дека овој заклучок е донесен по најавите на некои политичари за можната промена на името на државата. За спорот меѓу СПЦ и МПЦ Епископот Велички Методиј рече дека не треба да очекуваме некој друг да ни ги реши проблемите или да посредува во нивно решавање. На дводневното заседание на Соборот, беше утврдена сериозна реорганизација во градењето стратегија за единствена политика во водењето на црквената дипломатија за решавање на актуелните проблеми на МПЦ.

Соборот констатира дека подолг период има застој во процесот на денационализацијата на имотите на МПЦ и побара нивно неодложно враќање.

Исто така, Соборот побара од компетентните институции да се изборат поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, и поранешниот инспектор во полицијата, Јохан Тарчуловски, пред Хашкиот суд да се бранат од слобода.

### ПЛАТА ПРЕКУ КОМПЈУТЕР



Стартува најзначајната реформа во Фондот за пензиско осигурување: од 10 октомври сите фирми ќе мораат за секој месец, преку компјутер, да ги пријавуваат придонесите за пензиското на вработените. Ако фирмата

нема код и ако не ги пријавува придонесите, од Нова година не ќе може од сметката да дели плата.

Бошко Китановски, директор на ПИОМ, посочува дека од таму сметаат како ова е една од придобивките која ќе ја спречи инвазијата на неуплатување на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување.

Вработените ќе имаат увид дали и колку фирмата плаќа придонеси, а со ова ќе се знае точниот број на вработени во државата.

Стефчо Јакимовски, министер за труд и социјална политика, констатира дека сега ќе имаме податоци за секое лице поединечно, за секое претпријатие - колку вработени има, колку од тие лица зеле плата и колку од придонесите месечно за нив се платени.

### ПРЕЗЕНТИРАНИ ЗАПЛЕНЕТИ УНИКАТНИ АРХЕОЛОШКИ ПРЕДМЕТИ

Во Министерството за култура беа презентирани дел од запленетите уникатни археолошки предмети на погребна кочија од неолитскиот период, што делчевската полиција ги најде на 23 септември по неколкумесечна истрага.

Македонските археолози потврдиле дека станува збор за засега единствен наод на вакви елементи од свечена ритуална погребна кочија, украсена со бронзени човечки и животински фигури, всадени во дрвените делови од кочијата.



Дивите ископувачи ги пронашле кај селото Могила, Делчево.

Ваквите репрезентативни гробни наоди се поврзуваат со кнежевските тумули (гробници градени помеѓу VI и IV век пр.н.е. во неолитскиот период или раното бронзено доба), од Нови Пазар, Атеница кај Чачак и остатоците од кочијата во гробот од скопски Жданец. Од Министерството за култура велат дека постојат реални можности со археолошките истражувања на тумулот кај Делчево хронологијата да се врати назад.

Наскоро сите запленети експонати ќе бидат изложени како дел од постојаната археолошка поставка во Штип. Бидејќи се работи за репрезентативни и уникатни наоди, ресорното Министерство веќе му одобрило 800.000 денари на Штипскиот музеј за да ги продолжи испитувањата на локалитетот Могила.

## НОВИ ДИРЕКТОРИ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО СКОПЈЕ



Градоначалникот на Скопје Трифун Костовски ги разреши вршителите на должност директори на градските културни институции, претходно именувани од министерот за култура, и на нивно место постави нови.

Златко Стефковски е именуван за нов в.д. директор на Културно-информативниот центар, Богдан Андриевски на Детскиот културен центар - Карпош, Петар Гичаровски на Домот на култура - Кочо Рацин, Борис Момироски на Младинскиот културен центар, Анастас Петров на Зоолошката градина, Филип Петровски на Библиотеката "Браќа Миладиновци", а Јован Шурбановски на Музејот на Град Скопје.

Како што соопшти Одделението за односи со јавноста на скопскиот градоначалник, приоритет на новите в.д. директори ќе биде усогласување на правната норматива во согласност со Законот за децентрализација, со цел да се подобри функционирањето на институциите во согласност со новите надлежности на Град Скопје.

## СИМОН ТРПЧЕВСКИ СО ЊУЈОРШКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Пијанистот Симон Трпчески на 11 октомври ќе одржи концерт во Универзална сала, во придружба на Македонската филхармонија.

Под диригентско водство на Саша Николовски, Трпчески прв пат во Скопје ќе го изведе концертот број 3 од Рахмањинов и Чајковски.

Со истата програма, на 20, 21 и 22 октомври, Симон Трпчески прв пат ќе настапи со Њујоршката филхармонија во Линколн центарот во Ејвори "Фишер Хол".

Овој концерт Трпчески го посветува на празникот 11 Октомври.

Пред њујоршкиот концерт, најуспешниот македонски пијанист ќе настапи во Велика Британија и во Белград.



## ЦВЕТАНОВСКИ: КРИМИНАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ПЕЧАТИТЕ

Претседателот на СОНК, Дојчин Цветановски, смета дека писмото во кое СОНК при ССМ побара од него да се исели од зградата на Синдикатот, да ја предаде севкупната документација, печатите и штембилите, има ист печат како оригиналот на СОНК.

Според него, тоа упатува на криминал и на претходна злоупотреба на печатите за да се блокираат жиро-сметките на СОНК.

"Криминалот, односно тешкото кривично дело е направено со тоа што на писмото има штембил и печат кои се исти како оригиналниот печат и штембил кои ги има во СОНК. Тоа јасно упатува дека се направени фалсификуван печат и потпис. Исто така, ја открива и нивната намера од пред неколку дена со вака фалсификувани документи и фалсификувана употреба на печат да се дојде до средствата од членарината на 37.000 членови на нашиот Синдикат", рече претседателот на СОНК, Дојчин Цветановски, на пресконференција.



## "СКРБ И УТЕХА" ВО РЕЖАНОВЦЕ, КУМАНОВСКО

Како поддршка до отец Златко Давитковски за отворање Етнолошки музеј во црквата "Свети Јован Опсечен" во село Режановце, Кумановско, театарот "Скрб и утеха" на 8 октомври 2005 година ќе гостува со делови од претставите "Бакни ме Чернодрински", "Леб и игри", "Упатства за лудеење", "Деноносии", "Олесни, разреши, прости", "Зјадисонце" и други текстови на Тихомир Стојановски, а во режија на Владе Денчов.

Во оваа црква се наоѓа најбогатата етнолошка збирка на македонски народни носии, повеќе од 500, над 120 skutници и 150 килими. Но, за жал, недостасува соодветен простор за нивно претставување.

Во рамките на активностите на "Скрб и утеха" - придвижување на културата кон гледачите на места каде ретко гостува театар, и демократизација и слобода во македонската култура, ќе се случи и ова гостување.

